

Секоја Влада, откако првично ќе се запознае со она што го наследила од таа пред неа, почнува со ревизија на работата на минатата која, пак, по редот на нештата секогаш си заминува со скандали, и со полн куфер сомневања за сторени криминални дејства, кои допрва ќе треба да се истражуваат. Значи, веќе видена слика, која се емитува во првата година на секоја нова Влада. И овој пат оваа владина акција ќе минеше како сите пред неа, со потполно одобрение од страна на граѓаните на Република Македонија, без помпа ниту, пак, со толкав одек за истрагата, ако истата не се случуваше неколку дена пред одржувањето на Конвенцијата на најголемата опозициона партија - СДСМ, во која случајно главната ролја ја има токму Шекеринска.



ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА ЗАБОРАВИ ДЕКА Е ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СИТЕ ГРАЃАНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, И ОТВОРЕНО ВЛЕЗЕ ВО ВОЈНА СО СИТЕ, ВО БИТКАТА ЗА ЛИДЕР НА НЕГОВАТА МАТИЧНА ПАРТИЈА

ИНСТИТУЦИИ И СЕ ВРТАТ ВО МАЃЕП



Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

Владата на Никола Груевски, откако ја снимиле ситуацијата која ја затече во ресорните министерства, вклучувајќи ја и државната каса, за која патем речено неколку пати потенцира дека е целосно празна, и како резултат на тоа најави ребаланс на Буџетот на Република Македонија, почна детално да ја "чешла" работата на ексминистрите. Прва на удар се најде поранешната министерка за евроинтеграции, Радмила Шекеринска, која од владиниот портпарол, Ветон Ибраими, беше обвинета дека ненаменски ги трошела странските донации. Веднаш по-

тоа следеше нов удар по неа, кој овој пат дојде од Министерството за внатрешни работи кое, пак, најави дека во досегашната истрага се забележани неправилности при потпишувањето на договорот со "Мајкрософт".

И тука нема ништо чудно. Секоја Влада, откако првично ќе се запознае со она што го наследила од таа пред неа, почнува со ревизија на работата на минатата која, пак, по редот на нештата, секогаш си заминува со скандали, и со полн куфер сомневања за сторени криминални дејствија, кои допрва ќе треба да се истражуваат. Всушност, во изборната кампања партијата која претендира да победи, токму тоа и им го ветува на граѓаните, односно гласачите кои, пак, очекуваат решителна и сериозна борба со криминалот.

Значи, веќе видена слика, која се емитува во првата година на секоја нова Влада. И овој пат оваа владина акција

ќе минеше како сите пред неа, со целосно одобрение од страна на граѓаните на Република Македонија, без помпа ниту, пак, со толкав одек за истрагата, истата да не се случуваше неколку дена пред одржувањето на Конвенцијата на најголемата опозициона партија - СДСМ, во која случајно главната ролја ја има токму Шекеринска.

И веќе од тука почнува вистинскиот политички калабалак, во кој се вмешаа сите, и сите се обвинија меѓу себе, при тоа забавувајќи ја јавноста со нешта кои очигледно ги окупираат само нив. Конвенцијата за избор на нов лидер на СДСМ, која се подготвува веќе подолго време, а која доаѓа како резултат на нетрпеливоста на таборите на двајцата претенденти за лидерската позиција, Владо Бучковски и Радмила Шекеринска, последнава седмица практично се претвори во ситуација на живот или смрт!? Изборот на новиот претседател

НАЦИИ СЕ "ИЗГУБИЈА" ВО НЕДОРЕЧЕНОСТ

на опозицијата, и сериозниот раскол кој подолго време се случува во редовите на оваа партија, предизвика лавина на обвинувања, во кои ни помалку ни повеќе се вмешаа двете најважни институции во земјава - шефот на државата, Бранко Црвенковски, и премиерот на Република Македонија, Никола Груевски. И се разбира двете клучни фигури - Бучковски и Шекеринска.

ВЕРБАЛНИ МАСАКРИ СО БРЗИ ОДГОВОРИ!

Почетокот на оваа политичка рашомонијада стартуваше со обвинувањето од Владата на Република Македонија за можни сторени малверзации со странската помош од страна на ексминистерката за евроинтеграции, Радмила Шекеринска, на што всушност се пожалиле неколкумина амбасадори во земјава. Оваа информација доби сериозно голем ек во јавноста, при што како најповикани се почувствуваа токму странските амбасади, а од нивна страна таа веднаш беше демантирана. Шекеринска поентираше!

Но, Владата не се откажа. Продолжи. Појаснувањето на оваа информација пристигна од актуелната министерка за



ЗОШТО ГРУЕВСКИ СИ ДОЗВОЛИ ТАКОВ ЛУКСУЗ НЕПОТРЕБНО ДА СПОРИ СО ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА И СО ПОРАНЕШНАТА МИНИСТЕРКА ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ?

дени афери, за неа беше доволен показател дека тука има нешто сомнително.

Имено, според неа, Владата на Никола Груевски се впуштила во внатрешно мешетарство, при тоа отворено застанувајќи на страната на актуелниот претседател, Владо Бучковски. Ваквото посочување со прст не му се допадна на актуелниот претседател на СДСМ кој, пак, го обвини претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски, за отворено лобирање за Радмила Шекеринска за иден лидер на партијата. Одговор пристигна веднаш од Кабинетот на шефот на државата кој, пак, ја обвини Владата на Никола Груевски за непотребно мешање во внатрешно-

ките случувања во СДСМ, но меѓу резови и за лобирање за Бучковски, алутирајќи на отворањето на договорот со "Мајкрософт", кој се случи во режија на Црвенковски и на Шекеринска.

И тогаш кога помисливме дека кругот конечно се затвори, страстите се смирија, тоа што ни останува е мирно да го почекаме исходот од гласањето на партиските другари, обрачот повторно пукна. Тркалото почна одново да се врти, овој пат почнувајќи од претседателот на СДСМ, Владо Бучковски, кој одговарајќи му на Црвенковски за неговите тези дека тој и Владата на Груевски подготвиле сценарио за политичка дискредитација на Шекеринска, по-

ЛИДЕРИ САН КРУГ

евроинтеграции, Габриела Коневска-Трајковска, која потенцира дека не се работи за малверзација, туку за недоволна иницијативност и координација на странската помош од страна на Шекеринска. Како доказ за тоа ги приложи сугестиите кои до неа дошле од холандската Амбасада и од Европската агенција за реконструкција.

Значи, случајот не е затворен. Тој сè уште се истражува, се демантира и се актуелизира. Исто како и оној кој дојде од Министерството за внатрешни работи, а кој говори за можно склучување на штетен договор на Владата на тогашниот премиер, а сегашен претседател на Република Македонија, Бранко Црвенковски и корпорацијата "Мајкрософт". Потписник на овој договор, од страна на тогашната Влада, беше токму Шекеринска.

Спомнувањето на нејзиното име во само два дена, со две сè уште непотвр-



БУЧКОВСКИ ДЕФИНИТИВНО ОСТАНА САМ ГО ОЧЕКУВА ЛИ ИСТОТО И ПЕНОВ?

тенцираше дека е зачуден од наивноста на претседателовиот Кабинет.

Не се чекаше многу на одговор. Бучковски беше "жестоко" потсетен дека пред две години токму тој Кабинет од него направил претседател на СДСМ. За да се затвори кругот повторно беше потребна Радмила Шекеринска, која одлучи да не коментира, но побара одговор од Владата на Груевски, зошто се вpletкува во оваа приказна?

И од тука дојде одговор. Лично од Груевски, кој приказната ја врати на почеток, напоменувајќи дека нему му е важно функционирањето на институциите во државата, а изборот на лидер во СДСМ е право на членовите на таа партија.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ЖУРКА!

Бескрајна приказна. Афера од голем калибар кога станува збор за СДСМ. Партијата која до вчера беше позната по таканареченото "салонско" решавање на внатрешните проблеми, овој пат излезе во двор. Работата пукна по сите шевови, и очигледно нема назад. Што би рекол Бучковски, демократизацијата допре и до СДСМ. Конечно, многумина членови си погледнаа в лице и си кажаа многу. Сè она што ги тиштело многу години наназад, но поради "демократското" однесување на довчерашниот претседател, единствено се креваа два прста за согласност. Конечно да видиме едно репризно издание на ВМРО-ДПМНЕ во СДСМ. Конечно и оваа партија излезе од својата кожурка и дозволи да биде демократска, што се случи како резултат на енормно нискиот рејтинг на СДСМ, каков што досега не е забележан.

И сè тоа е в ред! Но, прашањето кое се поставува е зошто во целата оваа лидерска приказна се вмешуваат институциите на системот кои, по правило на нештата, треба да имаат сосема други обврски. Зарем не ќе беше подобро претседателот на државата, Бранко Црвенковски, малку повеќе да се ангажираше за промовирањето на нашава земја во Европа и во светот, наместо да испраќа соопштенија од својот кабинет, и да се занимава со прашањата кој и кого протежира во битката за претседател во неговата довчерашна матична партија. Зарем заборавил дека откако станал шеф на државата, тој е претставник на сите граѓани на Република Македонија, а не само на оние кои гласаа за него? Или, пак, в глава му се мотаат филмови за нов претседателски мандат?

Што во оваа приказна прават Груевски и неговата Влада?



ШЕКЕРИНСКА НА ИСПИТ, НАЈНАПРЕД ВО ПАРТИЈАТА, НО И СЕКАКО ЗА ДОГОВОРОТ СО "МАЈКРОСОФТ", КОЈ ДЕФИНИТИВНО Ѐ ВИСИ НАД ГЛАВА

Дали навистина има намера да го испитува работењето на поранешните министри, да му "помогне" на Бучковски, или можеби на Шекеринска или, пак, забележа одличен момент како да дојде до уште повисок рејтинг, кој сега го надминува триесеттиот процент? Нашите извори велат дека оваа ситуација идеално му одговара на Груевски, бидејќи слаба опозиција може да му донесе многу поени во јавноста, особено што и самиот тој многу добро знае како тоа

изгледа. Всушност, расколот во ВМРО-ДПМНЕ премиерот го почувствува на своја сопствена кожа, кога поранешниот лидер Љубчо Георгиевски одлучи да му се спротивстави, и да го маргинализира.

Но, сеедно што е во прашање. Факт е дека двете најважни институции непотребно влетаа во внатрешната игра на СДСМ, за избор на нов претседател на партијата, поставувајќи го ова прашање на ниво на живот и смрт!

ProMedia

hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner

hp

tel. 02/ 3215980

ProMedia